



ЈКП “Комуналец”- Прилеп
Арх.бр.03-1778/1
14.10.2022 година



ЈКП
КОМУНАЛЕЦ - ПРИЛЕП

П Р О Г Р А М А

ЗА РАБОТА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА И КАПЕЛА

за 2023 год.

септември 2022

В О В Е Д :

Согласно Законот за гробишта и погребални услуги од 14.07.2008 год. Службен весник на Република Македонија бр.86, и согласно член 47 од Законот за гробишта и погребални услуги (86/08) , Општина Прилеп и ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп го усогласија своето работење согласно овој Закон.

Со овој закон се уредува начинот на определување, изградба, одржување, употреба и видови гробишта, управување со гробиштата, употреба на гробно место и гробница, условите и начинот на вршење на погребални услуги- Оператор,изградба на надгробни споменици – Каменорезач , како и надзор над спроведувањето на овој закон.

Согласно Законот :

„Управител на гробишта „ - Јавно претпријатие или друго правно лице кое врши работи на изградба , реконструкција , управување и одржување на гробиштата .

“ Оператор “ - е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на умреното лице од местото каде што починало , превезување до мртвечница , чување , опремување и превоз на умреното лице до местото на погреб , погребување или кремирање .

И “Каменорезачи “ физички или правни лица кои вршат работи на определено гробно место(изработка на комплетен споменик,обложување на оквир,монтирање на натписни плочи,монтирање на поклопни плочи, монтирање на слика, пишување на натпис) , врз основа на предходно склучен договор со Раководителот на сектор гробишта и врз основа на пријавен и платен надоместок за работа согласно Одлука за висината на надоместоците донесена од страна на Управен одбор и Советот на Општина Прилеп.

За таа цел изготвен е и Правилник за гробишта и погребални услуги од страна на ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп.

Од евиденцијата која ја води ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп, извлечени се податоци за годините 2017, 2018 , 2019 , 2020 , 2021 и 2022 год.

Врз основа на овие споредбени податоци по години , се прави инвестиција во инфраструктура и тоа:

-отворање на нови гробни полиња за гробни места во кои нема изведено асфалтирани или бекатон патеки,

-спроведување на водоводна мрежа (спроведен е само дел на водоводна мрежа на гробно поле А , Б , Ц , и Д поле и дел на новата типска Ц1 како и на М поле и дел на Е поле)

- асфалтирање или поплочување со бекатон патеки на постоечките гробни полина каде сеуште нема дооформени патеки ,

-изработка на одводни канали , изработка на дренажни канали и други потреби.



Во 2023 год. се предвидува оперативно да се сработат следниве позиции :

- Една нова типска парцела во Нови гробишта
- Две нови стандардни парцели во Нови гробишта
- Изведба на 3000м² патеки-тампонирани или бекатон (зависно до финасиите)
- Асфалтирање на патеки 3000м²
- Засејување на 1000м² тревнати површини
- Засадување на 100 садници дрвја
- Поставување на контејнери за мешан отпад за селекција и корпи за отпадоци.
- Изведба на ободни канали - по потреба
- Изведба на дренажни канали за новото М поле
- Редовно одржување на градските гробишта(косење, метење, отстранување на отпад, кастрење дрвја, режење на хортикултура, отворање патеки во зимски услови, чистење снег)
- Изведба на техничка вода
- Изведба на питка вода
- Набавка на украсни корита
- Поставување на електрична мрежа за осветлување околу оградата и главната патека на Стари и Нови гробишта
- Чистење на депонии на Нови гробишта и на Стари гробишта
- Обновување на жичана ограда по обиколница
- Изградба на мостови преку канал и помошни влезови во гробишта
- Изградба на нови или обновување на постоечките вц клозети во Нови и Стари гробишта

Секоја година се предвидуваат инвестиции во инфраструктура или набавка на основни средства и материјали во Старите и Нови градски гробишта, но поради недоволни финансиски средства ЈКП “Комуналец“- Прилеп , не може да ги реализира планираните инвестиции поради следното:

- Наплатата од 40,00 ден. од имател на гробно место за одржување на гробиштата кои ни од далеку не ги покриваат трошоците кои се потребни за одржување на гробните места .
- Стара и дотраена механизација за тековно одржување на гробиштата



- Трошоците за одржување и сервисирање на потребите за старите Градски гробишта од страна на ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ ” Прилеп, кои сеуште се во владение на “ Здружението за заштита и обнова на старите градски гробишта “
- Како и зголемувањето на пазарната цена на потребните материјали за изработка и бетонирање на гробното место (железо, цименто, гранулат, нафта, електрична енергија, работна рака).

НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ НА СТАРИ И НОВИ ГРОБИШТА

Во секторот ГРОБИШТА бројот на ангажирани работници за извршување на работните задачи на СТАРИ И НОВИ ГРОБИШТА е следен:

ред. бр.	ГРОБИШТА	Број на извршители
1	Стари гробишта	15
2	Нови гробишта	30
3	Ангажирани работници преку АВРМ – стари гробишта	2
4	Ангажирани работници преку АВРМ – нови гробишта	1
Вкупно гробишта :		48

Прегледот на непосредни извршители е извлечен од бројот на постојаните вработени работници за извршување на работите и работните задачи на Старите и Нови градски гробишта и капелата и ангажирани работници преку АВРМ.

Треба да се напомене потреба од ангажирање на работници во СТАРИ и НОВИ ГРОБИШТА кои потребно е да се предвидат за да се ангажираат во 2023 год., како причина е зголемениот обем на работа за одржување и чистење на гробните места по гробни полина како и поради старосната структура на вработените работници .

Предвидените работни места ќе се пополнуваат во зависност од потребите и финансиските средства на ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ ” Прилеп согласно систематизацијата на работни места.

Новите гробишта – Прилеп, се наоѓаат на месноста викана Песиобрдци, која се наоѓа во КО Варош, на КПбр. : 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541/1, 545 и 4595, за која е издаден ИЛбр. 5444. По податоците од овој ИЛбр. **5444** вкупната површина опфатена со сите овие КП изнесува **П = 295.542,00м²**.



Рекапитулација на површини по култура, КП и ИЛбр. 5444



р.б.	ИЛбр.	КПбр.	Култура	површина [м ²]	забелешка
1	5444	531	паркиралиште	3693	
2	5444	526 530 535	некатастарен пат $\Pi = 500 + 1076 + 2931 = 4507,00\text{м}^2$	4507	
3	5444	540 534 536 4595	каналы $\Pi = 1548 + 478 + 451 + 2411 = 4888,00^2$	4888	
4	5444	533 545 537 539	гробишта $\Pi = 8174 + 4346 + 6609 + 131879 = 151008,00\text{м}^2$	151008	
5	5444	533 525 529 529	земјиште под згради $\Pi = 10 + 71 + 698 + 182 = 961,00\text{м}^2$	961	529 – капела = 698м ²
6	5444	528 528	земјиште под помошни згради $\Pi = 55 + 75 = 130,00\text{м}^2$	130	
7	5444	532 527 525	пасиште $\Pi = 7568 + 5328 + 9607 = 22503,00\text{м}^2$	22503	
8	5444	528 529	нива $\Pi = 625 + 11275 = 11900,00\text{м}^2$	11900	
9	5444	541/1	други вештачки неплодни земјишта $\Pi = 95952,00\text{м}^2$	95952	
Вкупно:				295.542,00м²	

ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ“ – Прилеп моментално работи со веќе стари , дотраени и амортизирани основни средства со кои не можат да се задоволат потребите за извршување на работите



задачи и поради тоа се налага потребата од ИТНА набавка на истите за потребите на СТАРИ и НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА.

Податоците за бројот на основи средства и опрема со кои што моментално располага ЈКП “КОМУНАЛЕЦ“ – Прилеп и потребата од набавка на нови возила и опрема се дадени во следната табела :

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

реден број	Опис на возила и опрема	Ги има ЈКП “Комуналец“	Потребни нови возила и опрема
1	Трактор мал	/	2
2	Дампери	1	1
3	Мешалки за бетон Нови и Стари гробишта	3	1 мала , 2 голема
4	Машини за косење (самоодни)	2	2
5	Грбни машини за косење	6	6
6	Трактор/ косилка	/	1
7	Пластично ве-це	/	2
8	Агрегат 2,5 kw	1	2
9	Моторна пила - кратка	1	2
10	Моторна пила - долга	1	2
11	Брусалица	1	2
12	Хилта голема	/	2
13	Компјутер	1	/
14	Дувалки за лисја грбни		2
15	Дувалки за лисја рачни		2

Потребите на гробиштата од машини и опрема, отворање на нови полиња, уредување и чистење, се предвидуваат најмногу од бројот на извршените годишни погребни и бројот на извршени погребни во ново отворени гробни места на новоотворените гробни полина, што повлекува и зголемување на обемот на работа како и зголемување на трошоците за работа и одржување .



Преглед на вкупно погребени по години.

ред. бр.	Г о д и н а	Стари гробишта	Нови гробишта	Вкупно погребени
1	2011 година	244	487	731
2	2012 година	243	469	712
3	2013 година	211	444	655
4	2014 година	241	494	735
5	2015 година	250	521	771
6	2016 година	233	528	761
7	2017 година	247	528	794
8	2018 година	251	552	803
9	2019 година	258	533	791
10	2020 година	318	691	1009
11	2021 година	328	726	1054
12	2022 година	187 (до 31-08-2022)	405 (до 31-08-2022)	592

Споредбено со податоците за годините : 2011 , 2012, 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021, и дел од 2022 година заклучно со 31-08-2022 год., предвидуваме во 2023 година да се извршат 950 погребени.

Пресметка на површина / квадратура по гробно место на Нови Градски гробишта :

1. Гроб (ископ) $Pг = 2,00 \times 0,90 = 1,80m^2$ $Pг = 1,80,00m^2$
2. Патека (обиколка околу гроб), лево и десно по 0,5м, горе 0,9м и долу 0,5м.
 $Pп = (0,9 \times 1,9) + (1,9 \times 0,5) + 2(2,0 \times 0,5) = 1,71 + 0,95 + 2,00 = 4,66m^2$ $Pп = 4,66m^2$

Вкупна површина:

$$Pгм = (0,90 + 2,00 + 0,50) \times (0,50 \times 0,90 \times 0,50) = 3,40 \times 1,90 = 6,46m^2 \approx Pгм = 6,50m^2$$

Горе споменатата пресметка на површина/квадратура на гробно место во Нови Градски Гробишта НЕ кореспондира со квадратурата на гробни места во Стари Градски гробишта поради големината и местоположбата на гробните места .

РЕКАПИТУЛАЦИЈА На површина на ГМ по Гробни полиња

р.б.	Гробно поле	Број на гробни места	површина на ГМ [м ²]	Вкупна површина [м ²]		Забелешка
	А1	337	6,50	=	2190	КПбр. 533
	А	3176	6,50	=	20644	КПбр. 539
	Б	3080	6,50	=	20020	КПбр. 539
	Ц1	364	6,50	=	2366	КПбр. 539
	Ц	2487	6,50	=	16166	КПбр. 539
	Д	2540	6,50	=	16510	КПбр. 539
	Е	1721	6,50	=	11186	КПбр. 541/1
	М	1410	6,50	=	9165	КПбр. 541/1
Вкупно :		15115	6,50	=	98247,00	



РЕКАПИТУЛАЦИЈА
површина на ГП и патеки по ГП

р.б.	Гробно поле	Број на гробни места	површина на ГМ [м ²]	Вкупна површина на ГМ [м ²]	Вкупна површина на патеки [м ²]	Вкупна површина на гробно поле [м ²]	Забелешка
	A1	337	6,50	2198	1213	3411	КПбр. 533
	A	3176	6,50	20644			КПбр. 539
	Б	3080	6,50	20023			КПбр. 539
	Ц1	364	6,50	2366			КПбр. 533
	Ц	2487	6,50	16166			КПбр. 539
	Д	2540	6,50	16513			КПбр. 539
	Е	1721	6,50	11193			КПбр. 541/1
	М	1410	6,50	9165			КПбр. 541/1
Вкупно :		15115	6,50	98247,00			

Гробните места (ГМ) на Новите гробишта се распоредени со **Гробни полиња (ГП)** кои меѓу себе се поделени и испресечени со една главна – асфалтирана патека која ги разделува ГП : А1, А, Б, од ГП : Ц1, Ц, и Д.



Освен со главната асфалтирана патека, гробните полиња меѓу себе се испресечени со помали секундарни патеки, кои ги делат гробните полиња меѓу себе и со помали пешачки патеки посебно меѓу гробните полиња и гробните места кои не секаде се докрај дефинирани.

Овде треба да се напомени дека во 2022 год. отворена е левата страна од гробно поле – М - во кое треба да се изработат помали секундарни патеки кои ќе ги одделуваат гробните парцели помеѓу себе, за што се потребни дополнителни финансиски средства.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА НА СЕКУНДАРНИ ПАТЕКИ НИЗ ГРОБНИ ПОЛИЊА					
ГП	патеки хоризонтални [м]	патеки вертикални [м]	Вкупно патеки [м]	ширина просек [м]	Вкупно [м ²]
А1-1/5	616	191	807	1,5	1211
Ц1-1/6	606	140	746	1,5	1119
А	4822	1236	6058	1,5	9087
Б	3826	1239	5065	1,5	7601
Ц	3954	1218	5172	1,5	7766
Д	3592	1015	4602	1,5	6903
Е	2842	994	3836	1,5	5755
М	1872	784	2656	1,5	3984
	22130	6817	28942	1,5	43426

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА КВАДРАТУРИ НА НОВИ ГРОБИШТА

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Паркиралиште	3693	службен влез
2.	Некатастарен пат	4507	
3.	Канали	4888	
4.	Земјиште под зграда	10	стражара
5.	Земјиште под зграда	698	капела
6.	Земјиште под зграда	253	трпезарија
7.	Помошни згради	130	канцеларии (стари)
8.	Пасиште	7568	
9.	Пасиште	5328	
10.	Пасиште	9607	
11.	Нива	625	
12.	Нива	11275	
13.	Други вештачки неплодни земјишта КПбр. 541/1	95952	Е, М
14.	Гробишта (КПбр. 533)	8174	А типски
15.	Гробишта (КПбр. 545)	4346	празна парцела
16.	Гробишта (КПбр. 537)	6609	празна парцела
17.	Гробишта (КПбр. 539)	131879	А, Б, Ц, Д, Ц типски
Вкупно		295542м²	



Вкупно земјиште на кое нема гробишта

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Паркиралиште	3693	
2.	Некатастарен пат	4507	
3.	Канали	4888	
4.	Земјиште под згради	1091	
5.	Пасишта	22503	
6.	Ниви	11900	
Вкупно земјиште на кое нема гробишта		48.582 м²	

Вкупно парцели на кои има гробишта

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Празни парцели предвидени за гробишта	10955	
2.	Парцели на кои се наоѓаат гробишта	246960	
Вкупно парцели на кои има гробишта		246.960 м²	

Вкупно искористен простор со ГМ и патеки

р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Парцели исполнети со гробни места	93074	14316 ГМ
2.	Секундарни патеки помеѓу ГП	43426	
Вкупно искористен простор со ГМ и патеки		136.500 м²	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРЕДВИДЕН ПРОСТОР ЗА ГМ И ИСКОРИСТЕН ПРОСТОР СО ГМ			
р.бр.	Култура	површина [м ²]	Намена
1.	Вкупно парцели на кои има гробишта/предвидени	246960	14.316 ГМ
2.	Вкупно искористен простор со ГМ и патеки	136500	
Вкупно искористен простор со ГМ и патеки		110.460 м²	≈ 17000 ГМ
Процентуална искористеност на простор за ГМ		≈ 55,30%	

Покрај Капелата на Новите градски гробишта се наоѓаат и други објекти кои се потребни за секојдневното функционирање на гробиштата.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОВРШИНИ НА СТАРИ ГРОБИШТА				
р.бр.	ИЛбр	КПбр.	Намена	површина м ²
1	32570	21469	гrobiшта	28.781,00
2	32570	21467	гrobiшта	18.363,00
3	32570	21468	некатастарен пат (главна патека – бекатон)	588,00
4	32570	21466	гrobiшта (нива – простор каде што е капелата)	3.017,00
Вкупно				50.749,00
5	32570	21470	Германски гrobiшта	6.306,00
Вкупно				57.055,00

КАПЕЛА НА НОВИТЕ ГРОБИШТА РАБОТА НА КАПЕЛА - НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА

ЈКП., „Комуналец“, -Прилеп и Локалната самоуправа на Општина Прилеп почитувајќи ги законските прописи изградија капела на Новите градски гrobiшта на м.в. Песиобрдци во согласност со урбанистичките и санитарните прописи за изградба на објекти од ваков карактер.

Капелата работи од 10 октомври 2014 година.

Капелата на Новите градски гrobiшта се наоѓа на КПбр. 529 КО Варош и е со површина на основа во приземје $K_{пр} = 698,00\text{м}^2$ и истата е со спратност $K = В + Пр$ или вкупна површина под кров $K_{вк} = 1396,00\text{м}^2$.

Согласно новите законски прописи за задолжително капелско сместување во места каде што има изградено Капела, населението е должно покојните лица да ги сместува во капелата.



Искористеност на капелско сместување				
Ред.бр	година	Вкупно погреб	Капелско сместување	%
1	2015	771	217	28,14
2	2016	761	263	34,56
3	2017	794	339	42,00
4	2018	803	394	49,07
5	2019	791	384	48,55
6	2020.	1009	633	62,73
7	2021	1054	766	72,67
8	2022	592(до 31-08-2022)	425(до 31-08-2022)	71,79
Вкупно		6575	3421	

Локалната самоуправа, (преку инспекторатот) и Комуналец, да воведат задолжително капелско сместување согласно законот.

Населението ќе мора да ги прифати стандардите за време на погреб, а полека да се одбегнуваат навиките и традицијата.

Како Јавно комунално претпријатие, оставивме доволно простор населението да прифати сместување и изложување во Капела, а од Инспекторатот очекуваме да го спроведе Законот.

Времето (терминот) на погреб, времето на започнување и траење на користење на Капелата и ладилникот се определуваат од страна на Управителот.

Погребот и погребалните услуги се вршат според редоследот, капацитетот, слободното место и простор на Капелата и ладилникот за непреченото вршење на дејноста **согласно Правилник за работа** кој е донесен на седница и одобрен од страна на Управниот одбор при ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп.

Операторот на погребални услуги кои имаат важечки лиценци за погребални услуги својата дејност на гробиштата со кои управува ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ “ Прилеп , ја вршат врз основа на склучен меѓусебен договор и врз основа на платен надоместок според Одлука на УО на ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ “ Прилеп , донесена со согласност на Советот на Општина Прилеп.

За погреб на починато лице операторот до управителот поднесува Барање за добивање Одобрение за погреб, кое содржи податоци на починатото лице со прилог документација издадена од овластено лице за констатирана смрт на починатото лице.



Операторот пријавувањето на погреб го врши во присуство на носителот на гробното место, односно лицето кое склучило-склучува Договор за доделување на употреба на гробно место или Договор за трансформација на статусот на старо гробно место во доделување на употреба со право на службеност.

Починатиот до мртвечницата се носи со специјално возило за таа намена од страна на операторот. Во Капелата се создадени сите можности за капење на починатиот, средување и облекување. Ова се прави по желба на семејството на починатиот. Починатиот се сместува во мортален ладилник за кој е предвидена цена од час. Изложувањето на починатиот во салата за погребални церемонии ќе се врши по барање на семејството на починатиот со време кое самите ќе го одредат, и со пресметан час на чинење од изложување пред погреб на починатиот.

За семејствата на починатиот во Капелата предвидени се две засебни простории за одмор, за две семејства, за кои се плаќа соодветен надоместок. Ако се појави потреба од истовремено изложување на починатите, во Капелата, можат да се изведуваат четири погребални церемонии истовремено од христијанска вероисповест.

Сместувањето на починатиот во морталниот ладилник и изложувањето во капелата се врши согласно Договорот за доделување употреба на гробно место и добиеното одобрение за погреб.

Превозот на посмртните останки на починати лица до мртвечница со ладилник, односно влезот во градските гробишта, операторот го врши со специјално погребно возило регистрирано за таа намена. Превозот на починати лица од Капела до гробно место се врши со специјално погребно возило со поворка со технички карактеристики за споро возење.

Ископот на гробните места операторите го вршат со технички средства и соодветна ХТЗ опрема за лицата кои вршат погребални услуги. Операторот е должен по извршениот погреб да го врати гробното место во првобитна состојба.

Управителот се грижи за редот и чистотата во мртвечницата со ладилникот и помошните простории како и за просторот околу КАПЕЛАТА.

Операторите на погребални услуги и граѓаните се должни да го почитуваат и да се придржуваат на редот и чистотата во и околу објектите.

Организацијата и Правилникот за систематизација на работните места за работата во Капелата ја утврдува директорот на ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп и Управителот, а се донесува со согласност од Министерството за информатчко општество.

Сето погоре, и многу работи кои се во надлежност на Управителот се содржани во Правилникот за работа кој е достапен за секој граѓанин .

**ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ ВО КАПЕЛА**

Преглед на непосредни извршители на Капела		
1	Одговорен на капела	/
2	Хигиеничар	1
3	Сменски работници – капелари	4
Вкупно капела :		5

Бројот на вработени во Капела е прикажан и во вкупниот број на вработени во табеларниот приказ на вработени во гробиштата.

ИНВЕСТИЦИЈА ВО КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Година наназад планирани, а нереализирани се неколку инфраструктурни проекти (изведба на бекатон патеки, асфалтирање, отворање ободни канали и др). Според моменталната финансиска состојба од наплатата која се врши за одржување од гробно место, ЈКП „Комуналец“, -Прилеп, нема финансиски можности да инвестира.

Согласно Законот за гробишта и погребални услуги финансирањето на инфраструктурните проекти предвидено е (цитирано):

ФИНАНСИРАЊЕ**Член 37**

Финансирањето на изградбата, на реконструкцијата, како и управувањето и одржување на гробиштата се обезбедува од:

1. Надоместок за одржување на гробиштата- гробарина;
2. Надоместок за пристап и користење на гробишна инфраструктура (мртвечница, ладилник и други инфраструктурни објекти) од операторите на погребални услуги и каменорезачи;
3. Надоместок за доделување на употреба на гробно место;
4. Средства од буџетот на општината, средства од општините во градот Скопје, односно средства од градот Скопје, и
5. кредити, **донации** и друго.

Во продолжение на програмата за работа за 2023 год на гробиштата ќе ги спомениме податоците од анализата на приходите и расходите за периодот од 01-01-2022 год. до 30-06-2022 год. за работењето на секторот ГРОБИШТА

**АНАЛИЗА НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ НА СЕКТОР ГРОБИШТА ЗА ПЕРИОД
ОД 01-01-2022 ГОД. ДО 30-06-2022 ГОД.****ПРИХОДИ НА СЕКТОР ГРОБИШТА**

Приходи од сечење на дрва	5,542.00
Приходи од клупа-сол.Н.Г.	84,700.00
Прих.од бетон.патека-сол.Н.Г.	34,020.00
Прих.од кадрон.патеки-сол.Н.Г.	279,300.00
Пр.од 1 зона гроб.мес.-сол.Н.Г	45,000.00
Пр.од 2 зона гр.мес-сол.Н.Гроб	37,500.00
Пр.од 3 зона гр.мес.-сол.Н.Гро	142,500.00
Приходи од клупа-ком.Н.Гроби.	114,400.00
Прих.од бетон.патека-ком.Н.Гр.	53,620.00
Прих.од кадрон.патека-ком.Н.Г.	534,100.00
Прих.од 1 зона гр.место-к.Н.Г.	772,500.00
Прих.од 2 зона гр.мес.-к.Н.Г.	52,500.00
Прих.од 3 зона гр.мес.-к.Н.Гр.	232,500.00
Пр.од одржув.на гр.мес.% спец.НГ	2,975,168.00
Приходи од ком.погреби-операт.	151,200.00
Пр.од надомес.за влез на возил	156,000.00
Приходи од монтажа на гр.поле	227,700.00
Приходи од клупа-сол.С.Гроби.	45,100.00
Прих.од бетон.патеки-сол.С.Гро	184,800.00
Приходи од клупи-ком.С.Гроби.	23,100.00
Прих.од бетон.патеки-ком.С.Гр.	240,240.00
Прих.од одрж.на гр.мест.% спец-СГ	743,792.00
Прих.од ком.погреби-оператори	60,000.00
Приходи од монтаз.на гр.поле	58,500.00
Прих.од прием и изл.на покоен	265,500.00
Прих.од користење на ладилник	569,464.00
Приходи од тоалетизација	9,000.00
Анатомски отпад-закоп	7,500.00
Приходи од прев.на гроб.место	8,200.00
Прих.од рушење стар гроб-Н.Г.	46,000.00

Вкупно приходи : 8.159.446,00 ден**ТРОШОЦИ НА СЕКТОР ГРОБИШТА**

Потр.матер.(метли,конец)	15,931.80
Потрошен градежен материјал	350,270.90
Заштитна облека и обувки ХТЗ	6,615.00
Потр. материјали-нови гробишта	18,427.40
Потр.матер.стари гробишта	5,888.20
Потрош. канцелариски материјал	12,649.20
Средств.за чистење и одржување	17,151.20
Потрошена електрична енергија	490,947.50
Потрошен бензин	156,219.70
Дистрибуција на ел.ен.	90,040.50
Потр.резервни делови-косачка	6,101.50
Такси превоз	36,693.00
Тр.усл.автобуски.превоз	28,280.00
Фиксен телефон	8,388.00



Мобилен телефон	53,302.50
Услуга од работна рака	4,979.00
Потрошена вода	87,806.00
Услуг.за кор.водост.објекти	126,047.00
Вкалкуирани плати ГРОБ.СТАРИ	11,177,758.00
Трош.од затворање на солид,пог	516,908.00

Вкупно трошоци : 13.210.404,00 ден

Заклучок : Градски гробишта работат со загуба од 5.050.958,00 денари .

Трошоците со планот за програмата за работа за 2023 год ќе се зголемат и за обврските кои ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ “ Прилеп ги има кон вработените за исплата на надоместоците на плата за отпремнина за пензионирање , јубилејна награда , исплата на регрес за годишен одмор и новогодишен надоместок .

Моментално на Старите градски гробишта во изведба е Капела која се гради со собрани средства од продажба на гробни места од Здружението за заштита на Старите градски гробишта. Според најавите, овој објект по изведбата и Употребната дозвола за работа ќе се предаде на управување и одржување на ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп.

Имајќи го во предвид погоре изнесеното во оваа **ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2023 ГОДИНА** би сакале да иницираме покренување на иницијатива за искористување на средствата со кои располага Здружението за заштита на Старите градски гробишта за вложување во инфраструктурните проекти на Старите градски гробишта предвидени за 2023 год.

Ова е од причина што ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ “ Прилеп не стопанисува со Старите Градски гробишта ,туку само го врши одржувањето на истите , што претставува голем трошок на ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ “ Прилеп како за одржување и чистење на истите , така и во материјални средства и во човечки ресурси .

Изработил:

- раководител на СЕКТОР ГРОБИШТА
Виолета Петреска -----
- помошник раководител на СЕКТОР ГРОБИШТА
Венета Јованоска -----

Прилеп
Септември 2022 год.

М.П

ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп

/ Рубинчо Абрашоски /
директор